

**АД ОРАНЖЕРИИ
село Хамзали, Босилово**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2020
СО ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

Хамзали, јуни 2021 година

Содржина

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР.....	4
Извештај за сеопфатна добивка.....	7
Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2020.....	8
Извештај за промените на капиталот	9
Извештај за паричните текови	10
Белешки кон финансиските извештаи.....	11
1. Општи податоци	11
2. Основа за подготвка.....	11
2.1. Користење на проценки и расудувања	12
2.2. Континуитет во работењето	12
3. Основни сметководствени политики	12
3.1 Трансакции во странска валута	12
3.2 Недвижности, постројки и опрема	13
3.3 Нематеријални средства	13
3.4 Депрецијација	13
3.5 Вложување во недвижности	14
3.6 Оштетување на средствата.....	14
3.7 Пребивање на финансиските инструменти.....	14
3.8 Залихи	14
3.9 Финансиски инструменти	14
3.10 Побарувања од купувачите, дадени позајмици и останати побарувања	15
3.11 Пари и парични еквиваленти.....	15
3.12 Основна главнина и акумулирана добивка/загуба.....	15
3.13 Финансиски обврски.....	16
3.14 Данок на добивка (Годишен данок на непризнаени даночни расходи).....	16
3.15 Надоместоци за вработените	17
3.16 Резервирања	17
3.17 Признавање на приходите и расходите.....	17
4. Финансиски инструменти	18
4.1.Ризик од финансирање	18
4.2.Ризик од девизни валути	18
4.3.Ризик од промена на каматите	19
4.4.Ризик од ликвидност.....	20
5. Финансиски извештаи.....	21

Објаснувачки белешки кон извештајот за сеопфатна добивка.....	21
Објаснувачки белешки кон извештајот за финансиска состојба.....	24
28. Трансакции со поврзани субјекти	26
29. Управување со ризици	27
30. Потенцијални и превземени обврски.....	28
31. Настани по датумот на известување.....	28
Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење.....	29
Додаток 2 – Годишна сметка	30
Додаток 3 – Годишен извештај	31

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРите НА „АД ОРАНЖЕРИИ“ ХАМЗАЛИ

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Ад ОРАНЖЕРИИ коишто ги вклучуваат: Извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2020, Извештај за сеопфатна добивка, Билансот на успех, Прегледот на паричните текови, Извештајот за промената во главнината за годината која што завршува на тој даум, како и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Македонија како и за интерните контроли коишто се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е тоа резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните ревизорски стандарди кои што се применуваат во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола, релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази којшто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основ за мислење со резерва

- Како што е описано во белешка 14, Друштвото ги води Недвижностите, постројки и опрема (НПО) по сегашна вредност од 1,114 илјади денари, соодветно на тоа набавна вредност е 1,481 илјади денари, и акумулираната амортизација 367,161 илјади денари. При спроведување на ревизорските постапки на делот на НПО, ревизијата откри разлики во сегашната вредност во износ од 550,035 илјади денари, а соодветно на тоа разлика во набавната вредност во износ од 860,274 илјади денари и разлика во акумулирана амортизација во износ од 310,238 илјади денари. На овој начин Друштвото не постапило во согласност со **МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема и не води точна материјална евиденција**.

Мислење со резерва

Освен за можните ефекти од прашањето наведено во пасусот „основ за мислење со резерва“, финансиските извештаи на друштвото во сите материјално значајни аспекти ја прикажуваат објективно, финансиската успешност од работењето на друштвото, финансиската состојба и движењето на паричните текови за годината што завршува на 31.12.2020 година, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Обрнување на внимание

Како што е наведено во белешка 2.2. кон финансиските извештаи за годината која што завршува на 31 декември 2020 година, Тековните обврски на Друштвото ги надминуваат тековните средства за износ од 224,012 илјади денари (285,851 илјади денари на 31 декември 2019 година). Според тоа, работењето на Друштвото значително зависи од можноста за добивање на континуирана финансиска подршка од страна на банките и доверителите, како и од способноста на должниците навремено да ги измируваат долговите кон Друштвото.

Нашето мислење не е квалификувано во врска со ова прашање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2020 година. Нашата работа по однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на **АД ОРАНЖЕРИИ** за годината што завршува на 31 Декември 2020 година.

Овластен ревизор

Елена Адамова

Скопје,
07 јуни 2021 година



ECOVIS®
AUDIT MACEDONIA
Друштво за ревизија
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА
ДОО Скопје

ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Управител

Кирил Андоновски

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ		
ДАТУМ	ОЗНАКА	БРОЈ
07.06.2021	Е. А	05-Ч/116

АД ОРАНЖЕРИИ - ХАМЗАЛИ
Финансиски извештаи
31 декември 2020 година

**Извештај за сеопфатна добивка
за годината што завршува на 31 декември 2020
(во илјада денари)**

	Белешка	31 декември 2020	31 декември 2019
Приходи			
Приходи од продажба	5	404,730	338,503
Оперативни приходи	6	8,059	7,745
		412,789	346,249
Расходи			
Набавна вредност на продадени добра (стоки)		(11,330)	(7,580)
Промени во залихите		(40,465)	16,740
Трошоци за сировини и други материјали	7	(220,734)	(230,809)
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	(17,563)	(11,914)
Останати трошоци од работењето	9	(7,827)	(5,118)
Плати и надоместоци од плати	10	(66,874)	(55,575)
Останати расходи од работењето	11	(647)	(46)
Амортизација	14	(16,431)	(3,089)
		(381,870)	(297,390)
Добивка од редовно работење		30,919	48,859
Финансиски приходи	12	-	6
Финансиски расходи	13	(6,918)	(26,994)
Добивка (-) Загуба пред одданочување		24,001	21,871
Данок од добивка		(2,517)	(2,222)
Нето добивка пред одданочување		21,484	19,649
Останата сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		21,484	19,649
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ ШТО ПРИПАЃА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ			
		21,484	19,649

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на 15 март
2021 година и се потпишани во негово име од :

Г-дин Васе Митев
Претседател на Управен Одбор на
АД ОРАНЖЕРИИ

АД ОРАНЖЕРИИ - ХАМЗАЛИ
Финансиски извештаи
31 декември 2020 година

Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2020
(во илјада денари)

	Белешка	31 Декември 2020	31 Декември 2019
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	14	1,155,144	1,132,385
Долгорочни вложувања	15	0	2,636
Вкупно нетековни средства		1,155,144	1,135,021
Тековни средства			
Парични средства и еквиваленти	16	3,521	112
Побарувања од купувачи	17	20,637	19,903
Побарувања од државни органи и институции		0	0
Побарувања од вработените	18	(184)	(75)
Краткорочни финансиски средства	19	610	310
Залиха на сировини и материјали	20	35,508	9,116
Залихи на трговски стоки	21	18,814	58,499
Останати побарувања	22	0	313
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи		0	0
Вкупно тековни средства		78,906	88,178
ВКУПНИ СРЕДСТВА		1,234,050	1,223,199
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Запишан Капитал		225,649	225,649
Резерви		42,351	41,277
Добавка за финансиска година		21,484	19,649
Акумулирана добивка/загуба		301,443	285,504
Вкупно капитал		590,926	572,079
Нетековни обврски			
Долгорочни заеми и кредити	23	340,206	277,092
Вкупно нетековни обврски		340,206	277,092
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	24	182,607	233,981
Краткорочни кредити и заеми	25	109,907	130,169
Обврски кон вработените	26	4,344	3,548
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	27	6,060	6,331
Вкупно тековни обврски		302,918	374,029
ВКУПНИ ОБВРСКИ		643,124	651,121
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1,234,050	1,223,199

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

АД ОРАНЖЕРИИ - ХАМЗАЛИ
Финансиски извештаи
31 декември 2020 година

**Извештај за промените на капиталот
за годината која завршува на 31 декември 2020
(во илјада денари)**

	Акционерски капитал (удели)	Премии на емитирани акции	Резерви	Акумулирана добривка	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2019 година	225,649	-	40,295	286,486	552,429
Нова емисија (уплата од сопствениците)	-		982	(982)	0
Иплатена дивиденда за периодот	-		-	-	-
Добривка (загуба) за периодот	-		-	19,649	19,649
Реинвестирана добивка	-		-	-	-
Промени во објективната вредност на вложувања расположливи за продажба	-		-	-	-
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства	-		-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 година	225,649	-	41,277	305,153	572,079
Добривка распределана на сопствениците	-		-	-	-
Состојба на 01 јануари 2020 година	225,649	-	41,277	305,153	572,079
Исправка на грешки во претходни периоди	-		-	-	-
Влијание на промените на сметководствени политики	-		-	-	-
Корегирана состојба на 01 јануари 2020 година	225,649	-	41,277	305,153	572,079
Нова емисија (уплата од сопствениците)	-		-	-	-
Иплатена дивиденда за периодот	-		-	-	-
Добривка (загуба) за периодот	-		-	21,484	21,484
Реинвестирана добивка	-		1,074	(1,074)	-
Зголемување на резерви	-		-	-	-
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства	-		-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 година	225,649	-	42,351	325,563	593,563
Исправка на грешки во претходни периоди	-	(2,637)	-	-	-
Влијание на промените на сметководствени политики	-	-	-	-	-
Корегирана состојба на 31 декември 2020 година	225,649	(2,637)	42,351	325,563	590,926

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

АД ОРАНЖЕРИИ - ХАМЗАЛИ
Финансиски извештаи
31 декември 2020 година

**Извештај за паричните текови
за годината која завршува на 31 декември 2020
(во илјада денари)**

	31 декември 2020	31 декември 2019
А. Готовински текови од оперативни активности		
Добавка по одданочување	21,484	19,649
Усогласување за:		
Амортизација	11,431	3,089
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	(733)	(4,392)
Зголемување/намалување на дадени аванси	-	-
Зголемување/намалување на примени аванси	-	17,977
Зголемување/намалување на останати побарувања	123	386
Зголемување/намалување на залихи	13,292	(12,101)
Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачи	(51,374)	9,636
Зголемување/намалување на краткорочни кредити	(20,262)	35,291
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	525	(4,927)
Нето(одливи)/ приливи од оперативни активности	(25,516)	64,607
Б. Готовински текови од инвестициони активности		
Директни продажби (-набавки) на материјални и нематеријални средства	(34,190)	(15,242)
Зголемување/намалувања на долгорочни вложувања	-	-
Зголемување/намалувања на дадени заеми	-	-
Нето(одливи)/ приливи од инвестициони активности	(34,190)	(15,242)
В. Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување на капиталот	-	-
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	63,114	(49,311)
Зголемување/намалување на одложени приходи	-	-
Зголемување на резерви	-	-
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-
Исплатена дивиденда за периодот	-	-
Нето(одливи)/ приливи од финансиски активности	63,114	(49,311)
Зголемување/намалување на паричните средства		
Парични средства на почетокот на годината	3,409	54
Парични средства на крајот на годината	3,521	112
	58	112

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи податоци

Акционерско друштво Оранжерији с.Хамзали Босилово со кратко име Оранжерији (Друштвото) е акционерско друштво основано на ден 17.01.2002 година и регистрирано во трговскиот регистар во Штип според решение Трг.бр.103/2002 од 15.02.2002 година. Според тековната состојба под број 0805-50/150820180002971 издадена од Централниот регистер на Република Македонија вкупен главнина изнесува 3.639.493,00 евра. Вкупно издадени се 727.899 обични акции. Просечна цена на една акција е 77 денари или 1,25 евра. Друштвото го застапува Претседателот на Управниот Одбор, Васе Митев кој е и главен акционер со повеќе од 90% акции. Адресата на седиште на Друштвото е: населено место без уличен систем бб Хамзали, Босилово, Република Македонија.

Според Статутот, управување на акционерското друштво е организирано според двостепен систем на управување. Друштвото има Управен Одбор и Надзорен Одбор.

Основната дејност на Друштвото е одгледување на зеленчук, дињи и лубеници, коренест и трупкаст зеленчук (шифра 01.13).

Просечниот број на вработени во Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година изнесува 184 лица (2019 : 174 лица).

2. Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подгответи во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/2004 ... 187/2014) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година).

Финансиските извештаи се подгответи според концептот на набавна вредност освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се врши корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики.

Овие финансиски извештаи се подгответи со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019. Тековните и споредните податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Користење на проценки и расудувања

При подготвување на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации. Проценките се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективна вредност на побарувањата, односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективна вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случаувања.

Ефектите од промената на сметководствените проценки се вклучуваат во утврдување на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.2. Континуитет во работењето

Тековните обврски на Друштвото ги надминуваат тековните средства за износ од 224,012 илјади денари (285,851 илјади денари на 31 декември 2019 година). Според тоа, работењето на Друштвото значително зависи од можноста за добивање на континуирана финансиска поддршка од страна на банките и доверителите, како и од способноста на должниците навремено да ги измируваат долговите кон Друштвото..

3. Основни сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

3.1 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот на финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат.

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот на финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>31 Декември 2020</u>	<u>31 Декември 2019</u>
1 ЕУР	61.694	61.4856
1 USD	50.2353	54.9518
1 GBP	68.3136	72.1577

3.2 Недвижности, постројки и опрема

Недвижности, постројки и опрема се евидентираат по нивна набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

3.3 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација.

Трошоците поврзани со одржувањето на софтерот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

3.4 Депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува правопропорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Депрецијацијата не се пресметува на инвестициите во тек.

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите, постројките и опрема и нематеријалните средства се како што следи:

Згради и објекти	2.5 % или 40 години
Опрема	10% или 10 години
Возила	10-25 % или 4-10 години
Останата опрема	10-25 % или 4-10 години
Нематеријални средства	25 % или 4 години
Канцеларски мебел	20 % или 5 години

3.5 Вложување во недвижности

Вложувањата во недвижности се состојат од објекти што се дадени под оперативен закуп. Вложувањата во недвижности првично се признаваат по нивната набавна вредност, вклучувајќи ги трансакционите трошоци и последователно се амортизираат. Последователните трошоци се вклучуваат во евидентираниот износ на средството само во случај кога постои веројатност за идна економска корист за Друштвото и кога трошокот може со сигурност да се процени. Сите останати трошоци за поправка и одржување се пресметуваат во извештајот за сеопфатна добивка за финансиската година во која се направени. Амортизацијата на вложувањата во недвижности се пресметува со примена на праволиниската метода во период од 40 години.

3.6 Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствената вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.7 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврските се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

3.8 Залихи

Залихите се исказуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени.

3.9 Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција. Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба.

3.10 Побарувања од купувачите, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачите за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Побарувањата од купувачите се исказани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправка за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се обезвредени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањата повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправката на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отписанати побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

3.11 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциските сметки, благајни и останати високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

3.12 Основна главнина и акумулирана добивка/загуба

а) Основна главнина

Во вкупниот капиталот на друштвото ги класифицира:

- вложени средства (паричен и непаричен влог) на осовачот запишан во Централниот регистар на РМ
- сопствени удели кои се одземаат од вкупниот капитал се додека истите не се продадат
- ревалоризациони резерви врз основа на добивки (загуби) од материјалните средства и финансиските средства расположиви за продажба
- резервен фонд како издвојување 5 % од добивката за тековна година а согласно Законот за трговски друштва. Издвојувањето завршува се додека резервите не достигнат износ од 1/10 од основната главнина

- тековната добивка (загуба) е добивката (загубата) што се добива од билансот на успех по одданочување.
- Акумулирана (загуба) ги вклучуваат задржаните добивки (непокриените загуби) од претходните периоди

3.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврските спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски спрема добавувачи

Обврските кон добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски. Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарање на останатите приходи.

Позајмица

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

3.14 Данок на добивка (Годишен данок на непризнаени даночни расходи)

Данокот од добивка се пресметува на даночната основа искажана во Даночниот Биланс. Според законските прописи, данок на добивка се плаќа по стапка од 10 %.

Даночната основа е збир на на добивката пред оданочување искажана во Билансот на успех и непризнаени расходи за даночни цели и тоа:

- неисплатени плати
- пресметани трошоци над просечната цена на материјали и трговски стоки
- разликата меѓу трансферната цена и пазарната цена во прометот помеѓу поврзани лица
- трошоци на вработени кои не се признанени како трошоци за даночни цели во ЗДД
- репрезантација и спонзорства над предвидениот лимит според ЗДД
- отишани побарувања
- исплати на невработени лица (членови на управен одбор, продажни агенти и сл.)
- Амортизација повисока од амортизација пресметана по пропорционална метода
- Преостаната сегашна вредност на основните средства
- Исплатена дивиденда
- извршени резервирања

3.15 Надоместоци за вработените

Бруто платите на вработените се плаќаат во висина на договорот склучен со работодавецот. Придонесите од плата (Пензиско и здравствено осигурување, дополнително здравствено осигурување и вработување) од 28 % се плаќаат на даночна основа која е бруто плата. Персоналниот данок од 10 % се плаќа на износот на бруто плата намалена за износот на платени придонеси и за персоналното годишно даночко ослободување.

3.16 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба.

3.17 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на применениот надомест, односно надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данок на додадена вредност и евентуално одобрени продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходите од обезбедувањена услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот пренос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоците за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата за задоцнети плаќања.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во добивки и загуби во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

4. Финансиски инструменти

4.1.Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година е следната:

ОПИС	2020	2019
Обврски по кредити	450,113	407,261
Парични средства и еквиваленти	(3,521)	(112)
Нето обврски	446,593	407,149
Вкупен капитал	590,926	572,079
% на задолженост	76%	71%

4.2.Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на куревите на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2020 и 2019 година по валути е следната:

	СРЕДСТВА		ОБВРСКИ	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	3,191	3,143	229	5,194
УСД	-	-	-	-
	3,191	3,143	229	5,194

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на сердствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните износи се намалувања на добивката за соодветниот период.

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	296	(205)	(296)	205
УСД	-	-	-	-
Нето ефект	296	(205)	(296)	205

4.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следува:

Финансиски средства	2020	2019
<i>Некаматоносни:</i>		
*Парични средства	37	46
*Побарувања од купувачи	14,716	14,296
*Останати побарувања	6,033	6,156
*Вложувања	0	2,636
	20,787	23,134

Каматоносни со промелива камата:		
*Дадени депозити во банка	0	0
*Парични средства	3,483	66
	3,483	66
	24,270	23,200

Финансиски обврски	2020	2019
<i>Некаматоносни:</i>		
*Обврски кон добавувачи	83,444	95,702
*Позајмици од друштва	47,450	19,034
*Останати тековни обврски	109,567	148,157
	240,460	262,893

Каматоносни со променилва камата:		
*Кредити од банка	409,945	388,227
	409,945	388,227
	650,405	651,120

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

Следната табела ја покажува сензитвната анализа на зголемување или намалување за 1% поени на каматните стапки користените кредити и дадени депозити во банка. Анализата е направена на салдата на обврските за кредит и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитувните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 1%		Намалувања за 1%	
	2020	2019	2020	2019
Земени кредити	(4,099)	(3,882)	4,099	3,882
Дадени депозити	-	-	-	-
Нето ефект	(4,099)	(3,882)	4,099	3,882

4.4.Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година според нивната доспеаност:

2020 година	До 1 месец	1-3 месец	3-12 месец	Над 12 месеци	Вкупно
*Парични средства	3,521	-	-	-	3,521
*Побарувања од купувачи	0	14,716	0	0	14,716
*Останати побарувања	0	6,033	-	-	6,033
*Вложувања	0	-	-	0	0
	3,521	20,749	0	0	24,270
*Обврски спрема добавувачи	0	83,444	-	-	83,444
*Кредити	0	-	47,450	409,945	457,395
*Останати обврски	0	109,567	-	-	109,567
	0	193,010	47,450	409,945	650,405

2019 година	До 1 месец	1-3 месец	3-12 месец	Над 12 месеци	Вкупно
*Парични средства	112	-	-	-	112
*Побарувања од купувачи	0	14,296	0	0	14,296
*Останати побарувања	0	6,156	-	-	6,156
*Вложувања	0	-	-	2,636	2,636

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

	112	20,452	0	2,636	23,200
*Обврски спрема добавувачи	0	95,702	-	-	95,702
*Кредити	0	19,034	388,227	407,261	
*Останати обврски	0	148,157	-	-	148,157
	0	243,860	19,034	388,227	651,121

5. Финансиски извештаи

Во 2020 година друштвото изготвило :

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатната добивка
- Извештај за паричните текови
- Извештај за промените во главнината
- Белешки кон финансиските извештаи

Освен наведените финансиски извештаи друштвото изготви и извештаи кои се бараат согласно Македонските прописи и тоа:

- Даночен биланс
- Посебни податоци за државната евиденција
- Извештај за структурата на приходи по дејности
-

Објаснувачки белешки кон извештајот за сеопфатна добивка

5 Приходи од продажба

ОПИС	2020	2019
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги	304,287	330,923
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	11,952	7,088
Приходи од продажба на добра (производи,стоки) и услуги во странство	88,095	417
Приходи од продажба на материјали, резервни делови	396	75
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	404,730	338,503

6 Оперативни приходи

ОПИС	2020	2019
Добавки од продажба на нематеријални и материјални	0	0
Приходи од премии, субвенции, дотации и донацији	823	3,269
Останати приходи од работењето	7,237	4,477
ВКУПНО	8,059	7,745

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

7 Трошоци за сировини и други материјали

ОПИС	2020	2019
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	190,758	196,451
Трошоци за материјали (за администрација, управа)	352	215
Трошоци за енергија (за производство)	29,624	34,143
Трошоци за енергија (за администрација, управа)	0	0
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	0	0
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0
ВКУПНО	220,734	230,809

8 Услуги со карактер на материјални трошоци

ОПИС	2020	2019
Транспортни услуги	4,019	1,770
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	702	609
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување	0	0
Услуги за одржување и заштита	0	71
Наем-лизинг	2,798	660
Комунални услуги	8,281	7,766
Трошоци за реклама, пропаганда и саеми	0	0
Останати услуги	1,764	1,039
ВКУПНО ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	17,563	11,914

9 Останати трошоци од работењето

ОПИС	2020	2019
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни	0	0
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	11	1,288
Трошоци за спонзорства и донацији	79	13
Трошоци за презентација	47	58
Трошоци за осигурување	490	859
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1,618	896
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и д.	711	276
Останати трошоци на работењето	2,240	1,726
Трошоци за користење на права (основен наем)	2,630	0
ВКУПНО ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	7,827	5,118

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

10 Плати и надоместоци од плати

ОПИС	2020	2019
Плати и надоместоци од плати	62,476	53,146
Останати трошоци на вработените	4,398	2,428
ВКУПНО	66,874	55,575

11 Останати расходи од работењето

ОПИС	2020	2019
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	339	0
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	308	0
Останати расходи од работењето	0	46
ВКУПНО	647	46

12 Финансиски приходи

ОПИС	2020	2019
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани	0	0
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од	0	6
Останати финансиски приходи	0	0
ВКУПНО	0	6

13 Финансиски расходи

ОПИС	2020	2019
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	6,734	26,952
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од неповрзани друштва	184	41
ВКУПНО	6,918	26,994

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

Објаснувачки белешки кон извештајот за финансиска состојба

13 Недвижности, постројки и опрема

ОПИС	Земјишта	Деловен објект	Постројки и опрема	Инвестиции во тек	Погонски и канцелариски материјал	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2019						
Набавна вредност 01.01.2019	28,825	1,291,505	129,330	4,996	18,216	1,472,872
Набавени во 2019	-	-	229	15,013	-	15,242
Отуѓени, раходовани во 2019						-
Состојба на 31.12.2019	28,825	1,291,505	129,559	20,010	18,216	1,488,115
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА						
Состојба на 01.01.2019	-	(280,595)	(66,551)	-	(5,495)	(352,641)
Тековна амортизација 2019	-	(2,335)	(229)	-	(525)	(3,089)
Намалување (отуѓување, расход)	-			-		-
Состојба на 31.12.2019	-	(282,930)	(66,780)	-	(6,020)	(355,730)
ПРОМЕНИ ВО 2020						
Набавна вредност 01.01.2020	28,825	1,291,505	129,559	20,010	18,216	1,488,115
Набавени во 2020	687	2,346	2,755	21,467	6,934	34,190
Отуѓени, раходовани во 2020		-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2020	29,512	1,293,851	132,314	41,477	25,150	1,522,305
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА						
Состојба на 01.01.2020		(282,930)	(66,780)	-	(6,020)	(355,730)
Тековна амортизација 2020		(10,301)	(700)	-	(429)	(11,431)
Намалување (отуѓување, расход)		-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2020	0	(293,231)	(67,480)	-	(6,449)	(367,161)
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ						
Состојба на 31.12.2020	29,512	1,000,620	64,834	41,477	18,702	1,155,144
Состојба на 31.12.2019	28,825	1,008,575	62,779	20,010	12,196	1,132,385

- врз основа на имотен лист број 6311 од катастарска општина Ресен за фабриката за производство на цигли Нова слога Ресен се чека решение за утврдување на правен статус на бесправен објект. Врз основа на тоа објектот не е ставен во употреба и не се пресметува амортизација.

15 Долгорочни финансиски средства

ОПИС	2020	2019
Вложувања во хартии од вредност (долгорочни)	0	2,636
ВКУПНО	0	2,636

16 Парични средства и еквиваленти

ОПИС	2020	2019
Пари на сметки во банка	3,483	66
Девизни сметки	0	0
Парични средства во благајна	37	46
ВКУПНО	3,521	112

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

17 Побарувања од купувачи

ОПИС	2020	2019
Побарувања од купувачи сaldo	11,525	11,153
Побарувања од купувачи во странство saldo	3,191	3,143
Побарувања за дадени аванси, депозити во земјата	5,607	5,607
Спорни и сомнителни побарувања	313	0
ВКУПНО	20,637	19,903

18 Побарувања од вработените

ОПИС	2020	2019
Побарувања од вработените за повеќе исплатена пл	12	-
Останати побарувања од вработените	(196)	(75)
ВКУПНО	(184)	(75)

19 Краткорочни финансиски средства

ОПИС	2020	2019
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата	-	-
Краткорочни кредити и заеми во земјата	610	310
ВКУПНО	610	310

20 Залиха на сировини и материјали

ОПИС	2020	2019
Сировини и материјали на залиха	34,940	8,529
Залиха на резервни делови	16	23
Ситен инвентар на залиха	552	564
ВКУПНО	35,508	9,116

21 Залихи на трговски стоки

ОПИС	2020	2019
Стоки на залиха	3,336	3,154
Производство (изградба во тек)	9,300	24,402
Производи на залиха	6,178	31,541
Разлика во цени на стоките	-	(598)
ВКУПНО	18,814	58,499

22 Останати побарувања

ОПИС	2020	2019
Останати побарувања	-	313
ВКУПНО	0	313

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

23 Долгорочни обврски

ОПИС	2020	2019
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити	340,206	277,092
ВКУПНО	340,206	277,092

24 Обврски спрема добавувачи

ОПИС	2020	2019
Обврски спрема добавувачи во земјата	83,215	90,508
Обврски спрема добавувачи во странство	229	5,194
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	96,995	134,835
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	2,168	3,444
ВКУПНО	182,607	233,981

25 Краткорочни кредити

ОПИС	2020	2019
Краткорочни кредити и заеми во земјата	109,907	130,169
ВКУПНО	109,907	130,169

26 Обврски кон вработените

ОПИС	2020	2019
Обврски за плата и надоместоци на плата	3,812	3,006
Останати обврски спрема вработените	531	541
ВКУПНО	4,344	3,548

27 Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки

ОПИС	2020	2019
Обврски за данокот на додадена вредност	2,394	6,335
Обврски за царини и царински давачки	(8)	-
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход	1,869	(1,401)
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомест	1,779	1,376
Обврски за персонален данок на доход	24	18
Обврски за членарини	3	3
ВКУПНО	6,060	6,331

28. Трансакции со поврзани субјекти

Во 2020 година Друштвото нема трансакции со субјекти кои согласно Законот за трговски друштва имаат третман на поврзани лица.

29. Управување со ризици

Во нормалниот тек на спроведувањето на своите деловни активности, Друштвото според природата на работењето може да влезе во различни ризици од поедини трансакции кои можат да се сведат на различен степен на изложеност и тоа: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризикот од курсни разлики, ризикот од каматната стапка), ликвидносен ризик, кредитен ризик, управување со капиталниот ризик и проценки на објективната вредност.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимилизање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

Ризик од курсни разлики

Со ризикот од курсни разлики, кој може да се дефинира како предизвикување загуби заради зголемувањето на курсот на странските валути во друштвата кои имаат увозни трансакции, друштвото се справува со благовремено плаќање на обврските спрема странските добавувачи и договорање за плаќање со стабилни валути.

Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик, со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој ризик.

Ризик од каматна стапка

Ризикот од каматна стапка постои кај кредити договорени во странски валути, од страна на друштвото, кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае на неговата финансиска состојба и паричните текови.

Во Република Македонија не постојат соодветни финансиски инструменти и политики за избегнување на овој ризик.

Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во друштвото. Ризикот од неликвидност постои кога друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители.

Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото не користи финансиски деривати.

Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти, вклучувајќи ги побарувањата и обврските. Управувањето со кредитниот ризик на друштвото се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото.

Управување со капитален ризик

Целите на друштвото во врска управување со капиталот се зачувување на способноста на друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставка на континуитет за да се зачува оптималната структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика на обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност.

30. Потенцијални и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2020 година не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Компанијата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Компанијата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Компанијата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Компанијата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Компанијата и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Дадени гаранции

Не се евидентирани дадени гаранции на денот на билансирање кои не се веќе признати во финансиски извештаи.

Дадени хипотеки на имот

Евидентирани се хипотеки на имот во корист на Комерцијална Банка АД по основ на одобрен кредит на денот на билансирањето.

31. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2020 година – датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговски друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за истата деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во лкен 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Васе Митев
Претседател на Управен
Одбор на АД ОРАНЖЕРИИ

Додаток 2 – Годишна сметка

Додаток 3 – Годишен извештај